



Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), а во врска со дел II.Проектни активности, Точка 5. Финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 23/2021), како и врз основа на Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година, бр.09-439/16 од 31.01.2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.03/2022), Општина Карпош распишува

Ј А В Е Н О Г Л А С
за финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието
за 2022

I. Право на пријавување

На јавниот оглас можат да учествуваат сите заинтересирани физички лица, здруженија на граѓани, претпријатија, ученици, наставници и правни лица регистрирани за дејности кои ја опфаќаат дејноста образование.

Потребно е во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати, предвидени финансиски средства и намената за кои ги бараат финансиските средствата. Реализацијата на проектот да биде во согласност со начинот на реализација на наставата во основните општински училишта и почитување на протоколите на наставата.

II. Потребни документи и услови за учество

Физички лица:

1. Предлог- Проект со План на активности
2. Лична карта во фотокопија
3. Финансиски план на проектот

Здруженија и правни лица

1. Предлог- Проект со План на активности
2. Финансиски план на проектот,
3. Тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија, не постара од 6 (шест) месеци

4. Портфолио на здружението или правното лице

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година:

1. Проектот да е од посебен интерес за учениците/граѓаните на Општина Карпош
2. Можност проектот да предвидува вклучување на учениците/ наставниците/ стручните соработници од општинските основни училишта во Општина Карпош

IV. Висина на финансиската поддршка и рангирање

Општина Карпош одлучува за висината на финансиската поддршка за проектите во зависност од активностите вклучени во проектот и предвидениот буџет согласно Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година.

V. Начин на пријавување

Документите да се достават по пошта на ул. „ Радика “ бр. 9 – Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр. 2, со ознака „ Не отворај “ и со назнака „ За финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година “.

VI. Рок за поднесување на документите

Јавниот оглас временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средства, но проектите да бидат поднесени и реализирани најдоцна до 31.12.2022 година. По реализирањето на проектот да се достави Извештај до Одделението за образование.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

ОПШТИНА КАРПОШ